

## **Статут на ЗМАЗЗ**

Врз основа на член 23 од Законот за здруженија и фондации („Службен Весник на Република Македонија, бр.52/10, 135/11 и 55/16), Собранието на Здружение за унапредување на земјоделските задруги Македонската асоцијација на земјоделските задруги одржано на 18.02.2020 година, донесе

### **СТАТУТ**

#### **НА**

#### **Здружение за унапредување на земјоделските задруги МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ**

#### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

##### **Член 1**

Со овој Статут се утврдува називот, седиштето, целите и задачите, членството, органите на управување, избори, отповикување и кооптирање, финансиски средства и имот, престанок, како и други прашања што се од значење за Македонската асоцијација на земјоделски задруги (Во натамошниот текст ЗМАЗЗ).

Македонската асоцијација на земјоделски задруги е деловно-стручна асоцијација на слободно здружени земјоделски задруги, како и земјоделски здруженија, незадружни асоцијации и други правни и физички лица активни во областа на земјоделското задругарство.

ЗМАЗЗ е самостојна, независна, национална, невладина, доброволна и непрофитна асоцијација регистрирана согласно законодавството на Република Северна Македонија.

##### **Член 2**

Името на Македонската асоцијација на земјоделски задруги со полн назив гласи: Здружение за унапредување на земјоделските задруги Македонска асоцијација на земјоделските задруги.

Во меѓународната комуникација Македонската асоцијација на земјоделски задруги го користи полниот назив со латинично писмо кој гласи: Macedonian Association of Agricultural Cooperatives.

Скратениот назив на Македонската асоцијација на земјоделски задруги гласи: ЗМАЗЗ, а со латинично писмо гласи МААС.

Седиштето на Македонската асоцијација на земјоделски задруги е во Скопје на ул. Јордан Мијалков бр. 38/1

ЗМА33 има печат во кружна форма што го содржи името на ЗМА33 на македонски јазик испишан со кирилично писмо, а во средината е логото на ЗМА33.

За меѓународна комуникација се користи печат што го содржи името на ЗМА33 на англиски јазик испишан со латинично писмо, а во средината се наоѓа логото на ЗМА33.

Логото на ЗМА33 е во форма на седум растителни листови во зелена боја, кои на бела основа се кружно распоредени во облик на цвет и лежат врз две кафени линии кои симболично претставуваат почва.

Штембилот на ЗМА33 има правоаголна форма кој го содржи називот Македонска асоцијација на земјоделски задруги и празно место за внесување на деловоден број и датум.

### **Член 3**

Работата на ЗМА33 е јавна.

Јавноста на работењето се остварува во согласност со Закон и овој Статут.

## **II. ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ**

### **Член 4**

ЗМА33 се организира и работи за постигнување на следните цели:

- афирмација на земјоделското задругарство врз меѓународни задружни начела,
- унапредување на позицијата, функционалноста, одржливоста и конкурентноста на земјоделските задруги, и
- промовирање на ЗМА33 како препознатлива чадор организација пред членовите, институциите како и партнерите на домашно и меѓународно ниво.

### **Член 5**

Целите од член 4 на овој статут, ЗМА33 ги оставарува со извршување на следните дејности:

- претставување и застапување на заедничките интереси на членовите на ЗМА33 пред надлежните државни органи и институции, пред органите на единиците на локалната самоуправа, стопанските (субјекти) и други здруженија,
- усогласување и искажување на иницијативи и ставови за законски и други прописи, како и за мерките на економската и развојната политика кои ги засегаат земјоделските задруги и нивната дејност и организација на работа,
- обезбедување на деловно-стручни услуги, совети, информации и помош за членовите,
- предлагање на решенија за унапредување на внатрешна организација кај земјоделските задруги од економска, организациона или правна природа,
- обезбедување на меѓузадружна соработка и маркетиншко претставување на задругите,
- издавање на потврди, уверенија и други исправи од својата дејност за која води евиденција и потврдува одредени факти за членовите,
- иницирање и остварување на соработка со домашни и меѓународни институции ,

- организирање и поттикнување на разни облици на стручно оспособување и усовршување на раководни, стручни кадри и членови во Задругите,
- иницирање и поддршка на иновации и бизнис идеи кај членовите на ЗМА33,
- промовирање на задружното движење врз основа на задружните принципи и тоа: Доброволно членство, Демократско управување од членството, Членарина, Самостојност и независност, Образование обука и информација, Меѓусебна соработка, Грижа за општеството,
- промовирање на ЗМА33 како препознатлива чадор организација на земјоделското задругарство на национално ниво,
- соработка со соодветни сојузи, здруженија, институции, асоцијации, и установи во земјата и странство, како и членување во меѓународни организации
- вршење и други работи од интерес за членовите, а во согласност со овој Статут и важечките правни прописи.

### **III. ЧЛЕНСТВО**

#### **Член 6**

Секоја земјоделска задруга што го прифаќа Статутот, целите и задачите на ЗМА33 може да биде член на ЗМА33.

Статусот членови на ЗМА33 на рамноправна основа го имаат земјоделските задруги кои ја основале ЗМА33 и сите други земјоделски задруги кои пристапуваат кон ЗМА33 под услови и на начин уреден со овој Статут.

Членовите на ЗМА33 се рамноправни и еднакви во остварувањето на правата и обврските, а ЗМА33 ја почитува нивната автономија и самостојност.

Претставниците на земјоделските задруги избрани во Собранието на ЗМА33 можат да бидат бирани и можат да бираат во органите и телата на ЗМА33.

#### **Член 7**

Земјоделски здруженија, незадружни организации и други правни и физички лица кои имаат интерес можат да стекнат статус на придружни членови на ЗМА33.

Придружните членови на ЗМА33 не можат да ја остваруваат функцијата на Управување во ЗМА33.

Управниот одбор со посебен акт ги утврдува условите на стекнување на статусот на придружен член и видот и содржината на остварувањето на тој статус, како и предлогот за висината на членарината која треба да ја плаќаат за остварување на функцијата на ЗМА33.

#### **Член 8**

Лицата со ограничена деловна способност или лицата на кои им е одземена деловната способност можат да бидат членови на ЗМА33 со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во согласност со закон.

## Член 9

За стапување во членство, заинтересираните лица треба да поднесат барање до ЗМА33 по што нивното барање ќе се разгледа од Управниот одбор на ЗМА33 или на седница на Собрание, а стапување во членство е со потпишување на пристапница одобрена од Управниот одбор или од Собранието на ЗМА33. Верификација на мадатот на претставникот на членот во Собранието го врши Собранието на ЗМА33.

Членовите на ЗМА33 и придружните членови плаќаат годишна членарина.

Висината и начинот на плаќање на членарината ја утврдува Собранието

## Член 10

Членот кој во пропишаниот рок не ја подмирил членарината не може да остварува или ужива права во ЗМА33 според важечките прописи или одлуки се додека не ги подмири сите долгови по основ на членарина.

## Член 11

ЗМА33 ја гарантира и штити тајноста на личните податоци на членовите во ЗМА33 и на членовите на органите на ЗМА33.

ЗМА33 води регистар на членови и евиденција на членовите на органите кои се ажурираат најмалку еднаш на две години.

Податоците се заштитени во согласност со прописите кои ја регулираат оваа материја.

## Член 12

Права на членовите на ЗМА33 се:

- да учествуваат во работата на Собранието и во сите активности на ЗМА33 со покренување на иницијативи, учество во расправи и давање на предлози
- да бираат и да бидат бирани во органи на управување и да управуваат со целокупното работење на ЗМА33 во согласност со овој Статут,
- преку органите на Управување, работните тела и служби на ЗМА33 да остваруваат влијание за развој на задругарството и подобрување на позицијата на задругите во општеството,
- да користат услуги и помош од стручните служби,
- да бидат благовремено информирани за сите активности на ЗМА33
- да имаат слободен пристап до документите за активностите на ЗМА33,
- да им бидат достапни податоците и информациите за финансиското работење на ЗМА33,
- да остваруваат меѓузадружна соработка со членовите на ЗМА33,
- доброволно да ја напуштат ЗМА33 согласно одредбите на Статутот,
- остваруваат други права што произлегуваат од Статутот и други акти донесени од ЗМА33

## Член 13

Обврски на членовите на ЗМАЗЗ се:

- да именуваат претставник во Собранието на ЗМАЗЗ и да ги остваруваат обврските кои произлегуваат од актите кои ја регулираат работата на органите каде се избрани
- на избраните претставници да им овозможат услови за учество во работата на органите и работните тела на ЗМАЗЗ
- редовно да плаќаат членарина
- уредно и благовремено да достават на ЗМАЗЗ податоци за електронска пошта на членот и на претставниците на членот во Собранието и другите органи и тела на ЗМАЗЗ, како и други неопходни податоци од статистичка природа, а особено да го информираат ЗМАЗЗ за сите измени во централниот регистар
- за потребите на проектни анализи да доставуваат податоци за резултатите од работењето или конкретни деловни потфати
- на барање на ЗМАЗЗ доставуваат други неопходни податоци со кои се обезбедува остварување или унапредување на функционирањето на задружниот систем на организирање
- да не го користат ЗМАЗЗ за остварување на цели спротивно на Статутот
- да не го нарушуваат угледот на ЗМАЗЗ
- да покажуваат солидарност кон другите членови.

#### Член 14

Членството во ЗМАЗЗ престанува:

- со престанок на статусот на правно лице-земјоделска задруга на членот,
- со одлука на Собранието на земјоделската задруга - член на ЗМАЗЗ  
Членството во ЗМАЗЗ престанува по истекот на 6 месеци од денот на донесената одлука на Собранието на членот на ЗМАЗЗ, во кој рок, членот на ЗМАЗЗ ги исполнува сите доспеани обврски кон ЗМАЗЗ.
- Со исклучување  
Членството во ЗМАЗЗ со исклучување престанува заради:
  - континуирани активности на членот на ЗМАЗЗ спротивни на Статутот и другите акти на ЗМАЗЗ
  - неучество на претставникот на членот на ЗМАЗЗ на повеќе од едно Годишно собрание на ЗМАЗЗ.
  - неплаќање на членарина по истекот на 2 месеци од доспеана обврска за плаќање на членарина

Предлогот за исклучување од членството во ЗМАЗЗ го поднесува Управниот одбор на ЗМАЗЗ, а одлуката за исклучување ја донесува Собранието на ЗМАЗЗ.

#### IV. УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗМАЗЗ

#### Член 15

Членовите на ЗМА33 управуваат со ЗМА33 преку своите избрани претствници во органите на ЗМА33

Органи на ЗМА33 се:

- Собрание на ЗМА33
- Управен одбор
- Надзорен одбор

За извршување на одредени работи Управниот одбор на ЗМА33 може да формира посебни работни тела, комисии, одбори и др.

## *СОБРАНИЕ*

### **Член 16**

Собранието е највисок орган на ЗМА33.

Претавниците на членовите во Собранието се со мандат од 4 (четири) години.

Во Собранието на ЗМА33 секој член има по еден претставник

Претставник на членот на ЗМА33 може да биде овластено лице од страна на Собранието на членот на ЗМА33. Членот е слободен во изборот на својот претставник и полноважно е полномошното со датум најблизок до моментот на легитимирање на претставникот за одредена активност пред верификационото тело. Членот на ЗМА33 има обврска секоја промена на претставникот неопходно да ја достави до извршната канцеларија на ЗМА33

### **Член 17**

Во Собранието секој член има право на еден глас.

### **Член 18**

Конститутивната седница на новиот состав ја закажува и до изборот на претседавач ја води претседателот на ЗМА33 или најстариот член на Собранието на ЗМА33 во новиот состав.

Работата на Собранието се одвива според Деловник за работа на Собранието кој се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови на Собранието.

### **Член 19**

Собранието работи на седници, најмалку еднаш годишно.

Седниците на Собранието, согласно одредбите на овој Статут, ги свикува Претседателот на ЗМА33 по

- одлука на Управниот одбор на ЗМА33,

- сопствена иницијатива,
- на образложено барање на Надзорниот одбор,

Вонредна седница на Собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесување на писмено барање на една третина од членовите на ЗМА33

## Член 20

Свикувањето на Собранието се врши преку покани до членот на ЗМА33 по писмен и електронски пат и со објава на веб страницата на ЗМА33.

Поканата и материјалот за дневниот ред на Собранието, кој содржи дневен ред, место и време на одржување како и прилози кон дневниот ред, на претставниците им се доставува во писмена форма или по електронски пат на службената електронска пошта на членот на ЗМА33 и/или на претставникот на членот најдоцна во рок од 7 дена до денот на одржување на седницата.

## Член 21

Собранието работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината членови на ЗМА33. Собранието одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број од присутните членови по правило со јавно гласање, освен во случајот од член 48 од овој Статут или кога со посебна одлука на Собранието или други акти кои ги донело Собранието, се врши одлучување со тајно гласање.

Работата на Собранието е на јавни седници, а со одлука на Собранието дел од седницата може да биде затворена за јавност.

За седницата на Собранието се води записник, кој го потпишуваат записничар и двајца оверувачи на записникот, како и претседавачот и Претседателот на ЗМА33, а го оверува со службен печат Генералниот секретар на ЗМА33. Овој записник се усвојува на првата наредна седница на Собранието.

## Член 22

Собранието на ЗМА33 ги има следните надлежности:

- донесува статут, програма и други акти на ЗМА33,
- го усвојува годишниот извештај за работа, насоки и план за работа
- го усвојува финансискиот план и завршната сметка со годишниот извештај и го објавува на својата веб страница
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган односно Управа за јавни приходи, општините и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на државата или од буџетите на единиците на локалната самоуправа
- одлучува за промена на целта на ЗМА33
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на ЗМА33
- избира и разрешува членови на органите
- одлучува за статусните измени на ЗМА33
- одлучува за престанок на асоцијацијата со двотретинско мнозинство на гласови од сите членови на асоцијацијата
- ги разгледува и одобрува извештаите на Надзорниот одбор;

- одлучува за висината и начинот на плаќање на членарината
- одлучува за членување или истапување од членство во/од ЗМА33 и на ЗМА33 во/од одредени стручно-деловни или интересни сојузи или асоцијации на национално, регионално или меѓународно ниво и избира/отповикува претставници во истите.

## *УПРАВЕН ОДБОР*

### **Член 23**

Управниот одбор е извршен орган на Собранието и го сочинуваат 9 (девет) членови

Мандатот на Управниот одбор трае 4 (четири) години

Исто лице може најмогу два пати последователно да биде избран за член на Управниот одбор.

За членови на Управниот одбор се бираат лица кои со својата работа и придонес ќе обезбедат и овозможат успешно функционирање и работа на ЗМА33 во реализација на целите и дејностите.

### **Член 24**

Претседателот на ЗМА33 истовремено е и Претседател на УО.

### **Член 25**

Членот на УО кој добил најмногу гласови на непосредните и тајни избори за членови на УО се именува за потпретседател на УО, истовремено и потпретседател на ЗМА33.

### **Член 26**

Управниот одбор се состанува на седници по потреба или најмалку еднаш на два месеци. Седниците на УО ги свикува претседателот на ЗМА33 на сопствена иницијатива на Претседателот или на барање на 1/3 од членовите на УО.

На седниците по потреба се повикуваат Претседателот на Надзорниот одбор и Генералниот секретар на ЗМА33, без право на глас, а по потреба и во проширен состав со вработените во извршната канцеларија и членови на работни групи, комисии и одбори или претставници на членови или апликанти за членство, за што одлучува свикувачот на седницата.

Управниот одбор може полноважно да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Со седницата раководи претседателот на УО или во негово отсуство, редоследно, потпретседателот или друг член на УО за кој ќе одлучи УО.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината присутни членови на Управниот одбор.



Седниците на Управниот одбор по исклучок можат да се одржат и со конференциска врска, а одлучувањето да биде потврдено со електронско изјаснување за или против одлуката. Доколку членот на УО не се изјасни, а е документирано достава на барање за изјаснување, се смета дека тој гласал против.

За работата на Управниот одбор се води записник кој се усвојува на наредната седница.

Записникот го потпишуваат записничарот и претседателот на управниот одбор на ЗМА33.

## Член 27

Управниот одбор кој управува со ЗМА33 ги врши следните работи:

- се грижи, презема активности и придонесува за реализација на среднорочните и долгорочните програми за работа на ЗМА33
- се грижи за реализација на годишната програма за работа на ЗМА33
- го изготвува финансискиот план на ЗМА33
- ги подготвува седниците на Собранието на ЗМА33
- ги подготвува Нацртите на Статутот, правилниците и другите акти со кои се регулира работата на ЗМА33
- ја спроведува политиката, одлуките и заклучоците на Собранието
- формира извршна канцеларија и врши контрола на нејзината работа
- одлучува за формирање и укинување на Комисии и други работни тела во рамките на ЗМА33
- одлучува за избор и отповикување на претставници во конкретни проекти
- донесува одлуки за набавка на основни средства и опрема,
- одобрува средства за финансирање на одредени набавки чија поединечна вредност е поголема од 1 просечна нето плата исплатена во РСМ
- донесува одлука за задолжување на ЗМА33 при набавка на одредени основни средства или финансирање на одредени активности
- донесува одлука за систематизација на работните места и висината на платите на вработените или надоместоците за лицата со посебни должности
- одлучува за службени патувања кои се подолги од 3 дена за составот и надоместоците
- го избира и разрешува генералниот секретар и одлучува за висината на неговата плата и другите надоместоци
- управува и одговара за управувањето со имотот на ЗМА33
- дава предлог за висината на членарината
- подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа
- организира конференции, семинари, симпозиуми, обуки, изложби, и видео презентации за промовирање на кооперативи, донесува одлука за востановување на награди и избор
- остварува разни форми на маркетинг на задругарството и земјоделските задруги и ЗМА33
- ја координира работата на ЗМА33 и земјоделските задруги како и на другите придружни членови
- формираат стручни тимови од областите за технички, финансиски, правни, маркетинг и други соодветни услуги
- врши и други работи и одлучува и за други прашања кои се однесуваат на управувањето и работата на ЗМА33 и на остварувањето на неговата функција и активност во согласност со Статутот и другите акти на ЗМА33

## Член 28

Работењето на УО се уредува со Деловник за работа кој УО го донесува во рок од 30 дена од конституирањето на УО.

## Член 29

Помошни тела на Управниот одбор се:

- Одбор за одбележување на меѓународниот ден на Задругите
- Одбор за меѓународна соработка
- Одбор за следење, анализа и иницијативи во врска со системската и економска положба на земјоделските задруги
- Одбор за соработка со образовните и научните институции
- Одбор за организација на саеми, натпревари, конференции отворени денови, доделување на награди и признанија;
- Одбор за растително производство
- Одбор за сточарско производство
- Одбор за соработка со други невладини организации
- Одбор за соработка со државните органи и институции
- Одбор за органско производство

Управниот одбор може да формира и други помошни тела за потребите на ЗМА33.

Изборот на претседателите на Одборот се врши во рок од 30 дена од конституирањето на УО.

Останатите членови на Одборот, на предлог на претседателот на Одборот, во број и состав, ги именува Управниот одбор во рок од 30 дена од изборот на претседателите.

За работата на Одборот, периодично на 3 месеци и по потреба, пред УО, известува претседателот на Одборот.

Координацијата на сите одбори ја врши Генералниот секретар на ЗМА33.

### *ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА*

## Член 30

Претседателот на ЗМА33:

- го претставува и застапува ЗМА33
- се грижи и е одговорен за законитото работење на ЗМА33 со почитување на законските прописи и актите на ЗМА33 а во согласност со интересите на членовите на ЗМА33
- ги свикува седниците на Управниот одбор на сопствена иницијатива или на барање на 1/3 членови на УО најмалку 7 дена пред нивното одржување и претседава со нив;
- ги распишува изборите за органите и телата на ЗМА33
- ги потпишува одлуките и другите акти што ќе ги донесат Собранието и Управниот одбор на ЗМА33

- во име и за сметка на ЗМА33 склучува договори и спогодби за функционирање на ЗМА33
- ги овластува потпретседателот и генералниот секретар или друг член на УО за застапување од негова надлежност, а во случај на негова спреченост,
- овластува со полномошно друго лице што ќе ја застапува ЗМА33 за определени прашања пред надлежните органи на управата, судови и други институции;
- одлучува за поединечна набавка на опрема инвентар и друго користење на средствата на ЗМА33 до висна од 1 просечна нето плата исплатена во РСМ.
- се грижи за доследно спроведување на програмите, заклучоците и одлуките на Собранието и на Управниот одбор на ЗМА33 и врши контрола за нивна реализација;
- ја координира работата на управување со ЗМА33;
- остварува соработка по прашања од заеднички интерес со стопанските комори и други интересни или невладини здруженија како и соработка со стопански субјекти кои имаат интерес за остварување на соработка со ЗМА33;
- го запира од извршувањето актот на асоцијацијата што е спротивен на уставот, на конкретен закон, Статутот или друг општ акт на ЗМА33.
- заедно со Генералниот секретар на ЗМА33, дава предлог пред Управниот одбор за избор и вработување на потребни лица, ангажирање на соработниците и консултантите во Извршната канцеларија на Асоцијацијата, раководејќи се од принципите на квалификуваност, ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност.

### **Член 31**

Претседателот на ЗМА33 се бира од редот на Претставниците на членовите на ЗМА33 со мандат од 4 (четири) години.

Исто лице може да биде избрано за претседател на ЗМА33 најмногу два мандати последователно.

За својата работа претседателот на ЗМА33 поднесува извештај и одговара пред Собранието на ЗМА33;

#### *ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗМА33*

### **Член 32**

Од редот на избраните членови на УО лицето кое добило најмногу гласови при избори на членови на УО се именува за потпретседател на ЗМА33.

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на ЗМА33, потпретседателот ја претставува и застапува ЗМА33 во рамките на овластувањата што му ги пренел претседателот на ЗМА33 или Управниот одбор на ЗМА33.

#### *ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР*

### **Член 33**

Генералниот секретар на ЗМА33:

- раководи и е одговорен за работата на Извршната канцеларија на Асоцијацијата.

- е одговорен за извршувањето на финансискиот план и Програмата за работа донесена од страна на Управниот одбор и Собранието на Асоцијацијата.
- е ко-потписник на сметката на ЗМА33, согласно правилата за финансиско работење.
- се грижи за благовремено извршување на Одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Управниот одбор и на насоките на Претседателот на ЗМА33.
- заедно со Претседателот на ЗМА33, дава предлог пред Управниот одбор за избор и вработување на потребни лица, ангажирање на соработниците и консултантите во Извршната канцеларија на Асоцијацијата, раководејќи се од принципите на квалификуваност, ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност.
- во координација со координаторите на проектите, го следи и оценува задолжувањето и распоредувањето на задачите, како и реализацијата на задачите од страна на вработените и соработниците, за што навремено го информира претседателот и Управниот одбор;
- презема мерки и дејствија во име и за сметка на ЗМА33, склучува договори, спогодби во име и за сметка на ЗМА33 од областа на административно-техничките прашања, а согласно добиеното писмено овластување за потпишувања и соработка со трети лица од страна на Претседателот на ЗМА33.
- Генералниот секретар не може да биде биран за член на УО и НО.

#### **Член 34**

Генералниот секретар се грижи за правилната примена на законските прописи од областа на дејностите што ги врши ЗМА33, а доколку поради тоа смета дека определена активност на ЗМА33 може да се судри со законски и други прописи, го известува претседателот на ЗМА33, односно Управниот одбор во писмена форма.

Генералниот секретар редовно ги информира Управниот одбор, Претседателот и Собранието на ЗМА33, преку писмени извештаи.

#### **Член 35**

Управниот одбор на ЗМА33 по спроведена постапка на огласување и евалуација на апликации врши избор на Генерален секретар на ЗМА33 со кој Претседателот на ЗМА33 склучува договор за работа.

Времетраењето на договорот, работното време и висината на платата и другите надоместоци ги утврдува Управниот одбор со посебна одлука која треба да е во согласност со одлука за буџет и финансирање.

#### **Член 36**

Договорот за работа на генералниот секретар може да се раскине на барање на генералниот секретар со отказан рок согласно Закон и колективен договор.

Генералниот секретар може да биде разрешен

- доколку се утврди неправилност во работењето;
- доколку за тоа одлучи Управниот одбор на ЗМА33, со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Барање за разрешување на Генералниот секретар може да побара и Надзорниот одбор на ЗМАЗЗ доколку утврди неправилности во материјално-финансиското работење за кои е надлежен Генералниот секретар, за што го информира Управниот одбор, кој одлучува по однос на барањето.

Барање за разрешување на Генералниот секретар може да побараат и една половина од вкупниот број на членови на Собранието на ЗМАЗЗ, за што треба писмено да го информираат Управниот одбор.

За надлежностите, правата, обврските, изборот и разрешувањето на генералниот секретар се донесува посебен Правилник од страна на Управниот одбор.

### *ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА*

#### **Член 37**

За потребите на остварување на целите и функцијата на ЗМАЗЗ, вршење на работите на стручни и административни работи во рамките на ЗМАЗЗ се формира Извршна канцеларија.

Организацијата и работата на извршната канцеларија се уредува со посебен акт кој го донесува Управниот одбор.

Генералниот секретар се грижи за целокупното работење на Извршната канцеларија, а извештај за работата на канцеларијата поднесува најмалку на шест месеци до Управниот одбор.

### *НАДЗОРЕН ОДБОР*

#### **Член 38**

Собранието на изборна седница бира Надзорен одбор од 5(пет) члена со мандат од 4 (четири) години. Членот кој добил најмногу гласови се именува за претседател на НО

Исто лице може да биде избрано најмногу два последователни мандати за член на Надзорниот одбор.

Седниците на НО ги закажува и со нив раководи претседателот на НО, а во случај на спреченост и отсуство, друг член на НО.

Седницата се одржува доколку се присутни најмалку 2 члена на НО, а одлуките се сметаат за донесени доколку за нив гласаат повеќе од половината членови на НО.

Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку 2 пати годишно, при што една од нив задолжително мора да се одржи во рок од еден месец пред одржување на седница на Собрание.

За работата на НО се води записник кој го потпишувата записничарот и Претседателот на НО, а се оверува со печат на ЗМАЗЗ.

Работењето на Надзорниот одбор се уредува со Деловник за работа кој се донесува во рок од 30 дена од денот на Конституирањето на НО.

Во Надзорниот одбор, не можат да бидат бирани членови на УО како и Генералниот секретар на ЗМА33.

### **Член 39**

Надзорниот одбор

- го контролира извршувањето на Одлуките на Собранието и Управниот одбор на ЗМА33
- ја контролира законитоста и статутарноста на донесените одлуки од УО, Претседателот и Генералниот секретар
- врши надзор на финансиското и материјалното работење на ЗМА33
- по потреба организира ревизија на финансиското работење
- на Собранието му поднесува извештај за работа со мислење за извештајот за работа на ЗМА33 и завршната сметка на ЗМА33
- предлага прекин на членство на член за кој е констатирано исполнување на законските или статутарните услови за тоа
- иницира свикнување на Вонредно собрание согласно одредбите на овој Статут

### **Член 40**

Управниот одбор, Претседателот на ЗМА33, Генералниот секретар и другите лица кои учествуваат во работата на ЗМА33, должни се на Надзорниот одбор да му ја стават на увид и да му ја презентираат целата документација која ја бара Надзорниот одбор и да му пружат помош за објективно вршење на контролата.

Надзорниот одбор за констатираните неправилности има обврска да го извести Собранието, а од Управниот одбор на ЗМА33, Претседателот на ЗМА33 и Генералниот секретар да бара преземање на соодветни мерки за отстранување на неправилностите.

### **Член 41**

Надзорниот одбор е должен повремено најмалку еднаш во годината да поднесе извештај за работата на ЗМА33 до Собранието на ЗМА33

За својата работа Надзорниот одбор одговара пред Собранието на ЗМА33

## **V. ИЗБОРИ, ОТПОВИКУВАЊЕ, РАЗРЕШУВАЊЕ И КООПТИРАЊЕ**

### **Член 42**

Изборите за Претседател, потпретседател, членови на Управниот одбор и надзорниот одбор се распишуваат во рокови и постапка утврдени со овој Статут и во Правилникот за избори и отповикување на Претседателот, потпретседателот, членовите на УО и НО на ЗМА33.

Собранието на иницијатива на една третина од членовите на ЗМА33, може со двотретинско мнозинство да донесе одлуга за спроведување на избори и пред истекот на мандатот на органите и телата на ЗМА33.

#### Член 43

Од денот на распишувањето на изборите отпочнуваат изборни дејствија кои ги спроведуваат:

- Изборна Комисија и
- Верификациона комисија

Изборната комисија брои 3 (три) члена и 3(тројца) заменици и нив ги бира Собранието со мандат до изборот на новиот состав на Собранието.

Верификационата комисија брои 3 члена и неа ја бира Собранието со мандат до избор на новиот состав на Собранието на ЗМА33.

#### Член 44

Изборната комисија:

1. донесува роковник за спроведување на изборни дејствија;
2. врши техничка подготовка на изборите
3. го става на јавен увид избирачкиот список
4. ги подготвува и спроведува изборите и постапката за отповикувањето на членови во УО, НО, Претседателот и потпретседателот на ЗМА33
5. дава упатства за прашања во врска со спроведувањето на изборите и отповикувањето;
6. утврдува листи на предложени кандидати за членови на УО, НО и претседател на ЗМА33
7. пропишува обрасци за спроведување на избори и отповикување;
8. дава објаснувања за примена на одредбите на Правилникот за избор и отповикување на членови на Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор и претседател на Македонската асоцијација на земјоделски задруги и за спроведување на изборите;
9. го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал;
10. ги определува роковите во кои вклучените органи во изборниот процес треба да постапуваат;
11. раководи со гласањето на изборите и отповикувањето, обезбедува законитост, непосредност и тајност на гласањето
12. ги сумира резултатите од изборите
13. поднесува извештај до Верификациона комисија на Собранието за резултатите од гласањето за избор на членови на УО, НО и претседател на ЗМА33.

#### Член 45

Верификационата комисија:

1. Предлага верификација на мандатот на избраните претставници од Земјоделските Задруги и други субјекти, за членови на Собранието на ЗМА33

2. Утврдува список на членови за Изборното Собрание

3. На основа на увидот во полномошната го утврдува присутниот број на членови на Собранието

4. Поднесува извештај до Собранието за бројот на присутните членови и задолжително информира дали постои кворум за работа и одлучување.

5. Поднесува извештај за резултатите од гласањето при избори за органите и телата на ЗМА33, согласно извештајот на изборната Комисија.

#### **Член 46**

(1) Право на предлагање на кандидати за органите на ЗМА33 имаат сите членови на ЗМА33

(2) Еден член на ЗМА33 може да биде кандидиран најмногу за една позиција во органите на ЗМА33.

(3) Кандидатурата се доставува во писмена форма до изборната комисија

(4) По завршување на постапката за кандидирање најдоцна во рок од 8 дена пред одржувањето на Изборното собрание, изборната комисија, одржува седница на која со посебно решение ги утврдува конечните листи на кандидати за членови на органите на ЗМА33

#### **Член 47**

(1) Изборниот материјал се состои од

- Одлука за распишување на избори
- Одлука за именување на изборна комисија
- Одлука за именување на Верификациона комисија
- Кандидатури
- Листи на кандидати
- Записници од седници на Изборна комисија
- Потврдена листа на кандидати
- Список на членови на Собранието
- Приговори и одлуки по приговорите
- Гласачки ливчиња
- Записник за утврдување на резултатите од гласањето за секоја листа на кандидати поднесени од изборната комисија
- Извештај на изборната комисија за резултатите од гласањето
- Извештај на верификационата комисија

#### **Член 48**

Гласањето за избор на членови на органите на ЗМА33 е тајно.

#### **Член 49**



За избран на одредена позиција во органите на ЗМА33 се смета кандидатот кој добил мнозинство гласови од присутните членови со верификуван мандат во Собранието на ЗМА33.

Доколку Собранието не успее да спроведе избори заради немање на кворум или не успее да изврши избор на членови на одредени органи заради неисполнувањето на условите согласно Статутот и Правилникот, Претседателот на Собранието на ЗМА33 во рок од петнаесет (15) дена од одржувањето на претходната изборна седница закажува нова изборна седница на Собранието **КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ОДРЖИ ВО РОК ОД 45 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ЗАКАЖУВАЊЕТО** Во случај од претходниот став на овој член, на членот на органот на ЗМА33 на кој му престанал мандатот на ЗМА33 му се продолжува мандатот до изборот на нов.

### **Член 50**

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за претседател на ЗМА33 во рок од 90 дена се распишуваат избори за нов Претседател кој треба да се изврши во рок од 30 дена од распишувањето, а до изборот на нов Претседател, функцијата и овластувањата на застапување ги презема потпретседателот на ЗМА33.

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за потпретседател, членот на Управниот одбор кој на последните избори има следователно најмногу гласови редоследно по избраните, се именува за потпретседател, со мандат до истекот на мандатот на членовите на органите на ЗМА33.

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за член на УО или член на Надзорен одбор, испразнетото место се пополнува со кооптирање на член кој на последните избори имал најголем број на гласови, редоследно по избраните за соодветниот орган.

### **Член 51**

На ПРЕТСТАВНИКОТ на членот на ЗМА33 во органите на ЗМА33 му престанува мандатот и пред истекот на времето за кое е избран

- Ако членот кој го претставува го изгуби својството на член на ЗМА33
- со отповикување
- со разрешивање
- со оставка
- во случај на смрт
- од други причини

### **Член 52**

Претставникот на Член на Собранието или член на орган на ЗМА33 може да биде отповикан

- ако му биде отповикано полномошното за претставување од страна на правното лице член на ЗМА33

Претставникот на Член на Собранието или член на орган на ЗМА33 може да биде разрешен

- ако не ги извршува одлуките и заклучоците на Собранието и органите на ЗМАЗЗ
- ако во своето истапување не се придржува на одлуките на Собранието или органите во кои членува
- ако не го известува органот на ЗМАЗЗ во кој членува за својата работа
- ако неоправдано отсуствува на повеќе од 2 последователни состаноци на органот на ЗМАЗЗ во кој членува
- ако со своето работење нанесува штета на угледот на ЗМАЗЗ или на органот во кој членува.
- ако му биде изречена правосилна судска пресуда со казна затвор подолга од 6 месеци.

Постапката за отповикување може да биде подигната

1. од страна на правното лице кое му дало полномошно за претставување во кој случај таа само се констатира, од страна на Собранието

Постапката за разрешување се покренува

2. од страна на органот во кој членува или е именуван во кој случај за истата се расправа, по претходно прибавено мислење од правното лице кого го претставува, а по предлогот расправа и одлучува Собранието.

Со кооптирање може да се изврши пополнување најмногу до 1/3 од испразнетите места во УО и НО.

Мандатот на кооптираните членови трае до истекот и на редовноизбраните членови.

Член 54

Изборите отповикувањата, разрешувањата и кооптирањата се спроведуваат согласно овој Статут и Правилникот за избор, отповикување, разрешувања и кооптирање на претседател, УО и Надзорен одбор на ЗМАЗЗ.

## VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ИМОТ

### Член 53

Средства за финансирање на ЗМАЗЗ се остваруваат од:

- членарина,
- прилози, донации, подароци (во вид на пари, добра, имотни права) завештанија, легати,
- дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со Законот и Статутот.

ЗМАЗЗ може да добива средства од буџетите на институциите на Република Северна Македонија, установи и други надлежни органи на општините, Град Скопје, како и од Владата на Република Северна Македонија.

Висината на членарината со посебна одлука ја утврдува Собранието.

За зголемување на имотот на ЗМАЗЗ и финансирањето на одредени потреби на членството, асоцијацијата може да развива и врши друга дејност и врз тие основи да формира посебни фондови.

#### **Член 54**

Членовите на Управниот одбор и застапникот на ЗМАЗЗ се должни да управуваат и работат со внимание во согласност со начелата на добро управување во интерес на асоцијацијата, а над личните интереси односно во интерес на остварување на целите во согласност со Законот и Статутот.

Членовите на органите на ЗМАЗЗ можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци како и надоместок за вршење на работи во органите на асоцијацијата во согласност со Закон и овој Статут

Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и колективен договор.

#### **Член 55**

Со имотот и средствата на ЗМАЗЗ располага Управниот одбор.

#### **Член 56**

За извршување на финансиските документи е задолжен застапникот/застапниците на асоцијацијата.

### **VII. ПРЕОБРАЗБА, СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ**

#### **Член 57**

ЗМАЗЗ не може да ја преобрази формата во друга форма.

#### **Член 58**

За статусни промени се сметаат присоединување, спојување на ЗМАЗЗ кон други асоцијации и поделба на ЗМАЗЗ.

За статусните промени одлучува Собранието на ЗМАЗЗ со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на членови на ЗМАЗЗ.

#### **Член 59**

Одлука за престанок на ЗМАЗЗ донесува Собранието со двотретинско мнозинство на гласови од сите членови на асоцијацијата ако:

- е донесена одлука за престанок на постоење во согласност со Статутот;
- е поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на највисокиот орган утврден со статутот, а таа не е одржана;
- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон;
- статусна измена која предвидува престанок на постоењето;
- е донесена одлука на надлежен суд;
- стечај и спроведена ликвидација;
- ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање по Законот за Здруженија и фондациите (Сл. весник на Р. Македонија бр.52 од 16 април 2010 год);

#### **Член 60**

Во случај на престанок на ЗМА33 имотот и средствата согласно овој Статут по исполнување на обврските, се пренесуваат со одлука на Собранието на сродно здружение на земјоделски задруги кое ќе ја има репрезентативноста кај Земјоделските задруги на национално ниво

За донесување на одлуката за престанок на ЗМА33 задолжително писмено се известува надлежниот орган Централен Регистар на РСМ – Скопје.

Решението за престанок и бришење на ЗМА33 го донесува Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

#### **Член 61**

Членовите на органите на ЗМА33 одговараат лично и неограничено за своите обврски кон ЗМА33, за злоупотреба на финансиските средства, за постигнување на цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на ЗМА33 како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.

Членовите на органите на ЗМА33 се одговорни солидарно за штетата на ЗМА33 предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета освен во случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или не учествувале во одлучувањето.

Барањето за надоместок на штета го поднесува Надзорниот Одбор на ЗМА33.

### **VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 62**

Со донесување на овој Статут престанува да важи Статутот бр 1 од 2012 година, донесен на седницата одржана на ден 16.03.2012 година

### **Член 63**

Иницијатива за изменување или дополнување на Статутот може да покрене секој член на ЗМАЗЗ.

### **Член 64**

Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на ЗМАЗЗ.

### **Член 65**

Овој Статут влегува во сила со денот на усвојувањето од страна на Собранието на ЗМАЗЗ.

## **МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ**

Претседател,

---

Менде Ивановски